

# ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж КРСТ ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) И ХРИСЛОВИТЕ МАЧЕНИЧКИ



**Опкружен од злoбните Евреи, камшикуван од управникот Понтиј Пилат, осуден на најсрамна и најстрашна смрт, со која ги казнувале најголемите разбојници, со Трновиот венец на главата, одејќи бос и носејќи го тешкиот Крст на плеќите, Христос пристигнал на Голгота, каде што бил распнат. "Спаси ги, Господи, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Дарувај им победа над непријателите на сите наши православни христијани и со Крстот Свој заштити го Твоето наследство". (Тропар на празникот)**

Пишува:  
ајика Живанка ФИЛИПОВСКА

**С**акајте ја правдата, судии земни, со праведни мисли мислете за Господа, барајте Го во простотата на своето срце... Во лукава душа мудрост нема да влезе и нема да престојува во тело

кое му робува на гревот; ... Затоа никој да не говори неправда; нема да се сокрие; праведната одмазда нема да го одмине... Правдата е бесмртна, а неправдата предизвикува смрт. (Мудр. Сол. 1, 1, 4, 8, 15)

Неправедната пресуда на Понтиј Пилат, изнудена од завидливите еврејски првосвештеници и народни водачи гласела: "Пресуда која ја изрече Понтиј Пилат, намесник на долна Галилеја, а со која се осудува Исус Назарецот да мора да умре на крст. Зададена во седумнаесеттата година од владеењето на Тивериј, на 25-от ден од месецот март, кога Ана и Кајафа беа првосвештеници во Светиот Град Ерусалим, Понтиј Пилат, намесник во Галилеја, судејќи на судскиот престол го осудил Исуса од Назарет со крстна смрт, да се распне меѓу двајца разбојници, бидејќи меѓу народот се најдоа отмени и признати луѓе, кои изјавија дека: Исус е безбожник, Исус е бунтовник, Исус е непријател на законот, Исус себеси лажно се нарече дека е Син Божји, Исус лажно се нарече дека е цар Израилев, Исус влезе во храмот со народот, кој носеше палмови гранки. Врз основа на горното му наредувам на стотникот Квирион Корнилије да го изведе Исуса на местото каде што ќе се изврши казната. Исус треба да се изведе од градот на северната порта. Им забранувам на сите луѓе, богати и сиромашни, да се противат на оваа пресуда и на смртта Исусова. Оваа пресуда ја потпишуваат следниве сведоци: Данило Робани, Јован Зоробател, Рафаело Робани и Кипер книжевник. Оваа таблица треба да се огласи насекаде, за да запамтат



## ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ ГОСПОДОВ КРСТ

"... Gre{nicite }e zaginat, i neprijatel ite Gospodovi }e gi snema zaedno so nivnata slava i veli-ie; }e is-eznat kako dim".

идните поколенија. Мермерната плоча со пресудата се чува во капелата 'Фон Казариј', која се наоѓа во италијанската населба Казериј. Текстот е напишан на еврејски јазик".

од целото тело, капеле по Крстот. Исус со висок глас извикал: "Оче! Прости им, оти не знаат што прават!"; "Оче, во твои раце го предавам Својот дух!" Но, Голгота не го

# "КРСТОТ Е ЧУ

Опкружен од злoбните Евреи, камшикуван од управникот Понтиј Пилат, осуден на најсрамна и најстрашна смрт, со која ги казнувале најголемите разбојници, со Трновиот венец на главата, одејќи бос и носејќи го тешкиот Крст на плеќите, Христос пристигнал на Голгота, каде бил распнат. Капеле капки пречиста крв од Трновиот венец на главата, од рацете, од нозете,

уништила Крстот, не го уништила Бога. Тој Воскреснал, а со тоа го воскреснал и цел свет. Безгрешниот Господ Исус Христос, кој се жртвувал за спасение на светот, на Крстот ги победил смртта и сатаната. На третиот ден Тој Воскреснал.

А што се случило со грешниците? За тоа одговор дава псалмопевецот Светиот пророк цар Давид: "... грешниците ќе загинат, и непријателите

Господови ќе ги снема заедно со нивната слава и величие; ќе исчезнат како дим". (Псал. 36, 20)

Крсниот знак, кој бил знак на пораз, Христос го претворил во знак на победа. Затоа во Светата Православна Црква се пее: "Крстот е чувар на Вселената, украс на црквата, ... слава на ангелите и пропад на демоните". Светиот Крст го пронашла Св. Рамноапостолна царица Елена, мајка на римскиот цар Константин Велики, кој откако Бог му се јавил, со силата на Крстот, во битката, го победил Максимијан во 312 год., а во 313 год. го издал Миланскиот едикт, за слобода на христијанската вера. Царицата заминала на аџилак во Светата Земја. Наредила да се пронајде каде е закопан Чесниот Крст Христов. Стариот Евреин по име Јуда, откако бил фрлен во јама, бил принуден да каже дека Крстот е закопан под идолскиот храм Венера. Царицата наредила веднаш да се урне идолскиот храм и да се копа длабоко околу гробот на Христос. Копајќи, пронајдени се три крста и клинците со кои Господ бил прикован на Крстот. Но, не знаеле кои од овие три крста е Христовиот. Тогаш минувала поворка со мртовец и ерусалимскиот патријарх Макарије наредил да ги постават крстовите врз мртовецот и тоа еден по еден. Мртовецот не реагирал кога на него го допреле и првиот и вториот крст. Но, кога врз него го ставиле третиот Крст, тој оживеал, воскреснал. Со тоа бил откриен Чесниот и Животво-

Крстот во сребрен ковчег, и му го предала на Ерусалимскиот патријарх за да се чува за идните поколенија. Таа за себе зела дел од Чесното дрво

"Bla`enite du{i na nejzinite slavni }erki ja -ekaat".



на Крстот, а ги зела и светите клинци. По повеќе години, персискиот цар Хозрој го освоил Ерусалим и го однел Чесниот Крст Господов во Персија каде останал 14 години. Но, во 628 год., византискиот цар Ираклија го победил персискиот цар Хозрој

нел Крстот на Голгота и го положил во Храмот "Воскресение", за вера и надеж на христијанскиот свет. На празникот Воздвижение на Чесниот и Животворен Господов Крст (Воздвижение - Издигнување на Крстот над Вселената како знак на победа на хрис-

(Тропар на празникот) Празникот се слави на 14.9/27.9. Честици од Чесното Дрво има во: Светата Земја, Света Гора, Црна Гора, Хрватска, Македонија. На 10.2.2000 г., со торжествен звук на камбаната и химна на Чесниот Крст, во манастирот "Св. Јован Бигорски", со најголема почит монасите го пречекаа Чесниот Господов Крст (две честици). Јас, аџика Живанка Филиповска, му ги предадов честиците од Крстот, на кој беше распнат Господ Исус Христос, на игуменот Партиениј, кој ги вгради во сребрениот Кивот (Ковчег), во кој се и моштите на повеќе светители. Со тоа Македонија стана богата со ретка светиња, бидејќи "Честицата од Чесното дрво е предмет со кој ниеден друг по светост не може да му се приближи". Во манастирот на "Сите Светии", Охридско, честица од Господовиот Крст во свечена литија предаде аџија Андреј Ф. Михајловски, а во "Св. Георѓи Победоносец", с. Рајчица, аџика Нацка Митевска. На 17.9/30.9 се слават храбрите Св. Маченички Вера, Нада, Љубов, и нивната мајка Св. Софија, кои настрадаа заради верата во Христа во вториот век, за време на цар Адријан. Изнесени пред царот, држејќи се меѓу себе за раце, признале дека се христијанки. Мачителот прво ја мачел 12-годишната Вера, потоа 10-годишната Нада и на крај 9-годишната Љубов. Тој ги тепал, потоа ги фрлил во оган, па во врела смола и ги пресекол со меч. Храбрата мајка ги погребала надвор од Рим и го испуштила својот дух на нивниот гроб, за да биде заедно со нив - на земјата, и духовно - на небото каде "блажените души на нејзините славни ќерки ја чекаат".

А каде е нивниот мачител? "Видов страшен безбожник, кој се превознесуваше и издигнуваше како кедрите ливански. Поминав и, ете, го нема; го побарав, и не го најдов". (Псал. 36, 35-36)

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

## ВАР НА ВСЕЛЕНАТА"

рен Крст Христов. Царицата Елена, со љубов, прва го примила Чесниот Крст, му се поклонила и го целувала, а патријархот Макарије го издигнал Крстот високо, повеќе пати го крвал и го слуштал, вртејќи се на сите четири страни на светот. Народот со благодарност кон Бога за ова откритие, плачејќи и крстејќи се пеел: "Господи помилуј!" Царицата Елена го положила

"^esticata od ^esnoto drvo e predmet so koj nieden drug po svetost ne mo`e da mu se pribli`i".

и славно го вратил Крстот во Ерусалим. "Царот, во беден костум и босоног" (како што Христос одел по Голгота, носејќи го Својот Крст), го из-

тијанството над светот), одбележуваме два големи настани: Чудесното пронаоѓање на Чесниот Господов Крст на Голгота, и Враќањето на Чесниот Крст од Персија во Ерусалим. "Спаси ги, Господи, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Дарувај им победа над непријателите на сите наши православни христијани и со Крстот Свој заштити го Твоето наследство".